

Доколку денот се познава по утрото (иако милуваме да кажеме дека крајот го краси делото), годинава не ни тргна на арно. Политичкиот оган уште на самиот старт го пали ДУИ, која се заканува со политичка дестабилизација на државата доколку ВМРО-ДПМНЕ, како што велат тие, одбие да се придржува на веќе договорените точки од т.н. "Мајски договор". Се работи за двете најгорливи прашања, кои останаа отворени од минатата година, употребата на албанскиот јазик и регулирањето на статусот на борците од т.н. ОНА, прашање кое, пак, треба да се затвори со социјални пакети.

Претпоставуваме дека и власта и опозицијата годинава зад себе ќе го имаат искуството од лани, и конечно ќе сфатат дека оваа 2008 г. е клучна за Република Македонија, во поглед на нејзиното дефинирање како европска земја, која конечно ќе треба да ја одлепи етикетата која со години ја носи на себе - земја со ризична економија, пред сè, поради фактот што се наоѓа во трусен регион, чија безбедност е нестабилна константа. А токму влезот во НАТО е онаа клучна карта, која може да ја регулира безбедноста на земјава, особено сега во пресрет на признавањето на косовската независност од страна на Европа и на САД.



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Не веруваме дека постои православна христијанска куќа, која на денот на Бадник не беше посетена од група дечиња, кои во раните утрински часови ги пееја коледарските песни. Вечерта, пак, секој во својот дом, кршејќи го бадниковото лепче, се надеваше дека паричката дефинитивно ќе

му покаже дека токму оваа година е онаа на која всушност и сите ние се надеваме секој Бадник. Некој тоа го прави за старанова година, односно Василица, а некој за Бадник, но сепак епилогот е ист - да се добие паричката за среќа. Толку малку имаме, а уште помалку бараме. Бараме среќа и се надеваме дека со неа сè ќе си дојде на свое место. Тоа е размислувањето на просечниот Македонец, кој во предвечерјето на големите верски празници, секоја година си го посакува токму тоа. Само малку повеќе среќа оваа година.

Како тргнала работава, веројатно среќата ќе ни биде неопходна. Особено за дефинирање на двете прашања, кои сè уште се отворени, а кои се чини годинава се клучни за Република Македонија. Првото, кое ќе се решава во првата половина од годинава, и второто некаде кон крајот на оваа тукушто почната 2008 година. Надеж имаме и за двете, сепак за првото - влез во НАТО, се чини имаме повеќе шанси, наспроти прашањето кое го регулира отпочнувањето преговори за влез на Република Македонија во Европската унија. Но,



АХМЕТИ ПОВТОРНО СО ИСТАТА ЗАКАНА

МАЈСКИ ДОГОВОР ФЕВРУА

како и да е, факт е дека оваа година е особено клучна за Македонија, и токму затоа нашиот политички естаблишмент ниту случајно не смее да си дозволи истата да ја преспие, како што направи минатата, кога е во прашање отпочнувањето преговори за влез во Европската унија или, пак, целата година да ја мине во јалов политички дијалог, низ кој требаше да се решаваат законите, кои ни се потребни за влез во НАТО.

Претпоставуваме дека и власта и опозицијата годинава зад себе ќе го имаат искуството од минатата, и конечно ќе сфатат дека оваа 2008 г. е клучна за Република Македонија, во поглед на нејзиното дефинирање како европска земја, која конечно ќе треба да ја одлепи етикетата, која со години ја носи на себе - земја со ризична економија, пред сè, поради фактот што се наоѓа во трусен регион, чија безбедност е нестабилна константа. А токму влезот во НАТО е онаа карта која може да ја регулира безбедноста на земјава, особено сега во пресрет на признавањето на косовската независност од страна на Европа и на САД, додека отпочнувањето преговори за влез во Унијата е гарантот, кој прецизира дека нашата земја е на вистинскиот пат конечно да стане демократска и цивилизирана држава.

Значи, година на пресврт, која само лоши политички менаџери можат да ја упропастват, а дефинитивно да ги уништат нашите илузии за подобра иднина.

ДУИ СЕ ЗАКАНУВА СО ПОЛИТИЧКА КРИЗА!

Не се сомневаме во фактот дека нашиот политички лидершип е свесен за големината на оваа година. Но, истовремено не се сомневаме и во фактот дека нивното таканаречено политичко надмудрување на релација власт-опозиција може да нè донесе до ќорсокак, за кој можеме да станеме свесни дека сме во него тогаш кога ќе ги изгубиме сите шанси. Ако ја земеме предвид минатата година, која мина во знакот на политичкиот дијалог тогаш, за жал, можеме да очекуваме дека политички ќе потфрлиме. Но, доколку истата ја земеме како една политички попусто изгубена година, тогаш можеме да очекуваме дека власта и опозицијата конечно се освестила и ја сфатиле важноста на двете клучни прашања за годинава.

Сепак, доколку денот се познава по утрото (иако милуваме да кажеме дека крајот го краси делото), годинава не ни тргна на арно. Политичкиот оган уште на самиот старт го пали ДУИ, која се заканува со политичка дестабилизација на државата доколку ВМРО-ДПМНЕ, како што велат тие, одбие да се придржува

А ПАРИЧКА МАЛКУ ПОВЕЌЕ СРЕЌА ГОДИНАВА



**ВЛЕЗОТ ВО НАТО НИ
ГАРАНТИРА БЕЗБЕДНОСТ**



НАТО ДЕФИНИТИВНО ЌЕ НИ ДОНЕСЕ ИЗБОРИ

на веќе договорените точки од т.н. "Мајски договор". Се работи за двете најгорливи прашања, кои останаа отворени од минатата година - употребата на албанскиот јазик и регулирањето на статусот на борците од ОНА, прашање кое, пак, треба да се затвори со социјални пакети.

Доколку се суди според јавните изјави на преговарачите од двете партии, ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, засега тие се на

публика Македонија под безбедносниот чадор, и исполнување на едно мошне големо барање на Албанците во земјавата, кое особено иритира значаен дел од македонското население.

НАТО ЌЕ ДОНЕСЕ ИЗБОРИ!?

Речиси сите сме сигурни дека Република Македонија ќе влезе во НАТО и покрај проблемите кои Владата на Република Македонија ги има со опозицијата околу повеќе клучни прашања, вклучувајќи го и големиот проблем кој

горочен процес. Сепак, во јавноста понекогаш сосема поинаку се читаат пораките. А токму тие се доволно силни за оние политички партии, кои НАТО ќе го користат како задолжителна реторика во предизборните митинзи, кои евентуално би се случиле на предвремените избори на пролет. Дотогаш политичките партии ќе тактизираат, ќе се престојуваат, ќе се "билдаат" со патриотизам и што уште не. Сè во име на граѓаните, како што всушност и се случува секогаш пред избори.

Изборната атмосфера се случува иако владејачката ВМРО-ДПМНЕ тоа не сака да го признае и категорично одбива да

ОРИ СО

РСКА ЗАВРШНИЦА

комплетно различни позиции за овие две прашања. Партијата на Груевски и натаму смета дека решението за албанскиот јазик треба да се бара во постојните закони, кои ја регулираат оваа проблематика, за разлика од опозиционерите, кои инсистираат албанскиот јазик да стане втор службен јазик во Република Македонија. Овие дијаметрално спротивни ставови се чини дека ќе мора да бидат усогласени до крајот на наредниот месец, бидејќи токму овој закон (за јазиците) е еден од клучните закони во пакетот, кој треба да го исполниме за влез во НАТО. Значи, првата препка за премиерот Никола Груевски, која ќе мора да ја решава многу брзо, е токму оваа, што ќе рече - ќе биде ставен во ситуација да избира меѓу влез на Ре-

земјавата го има со Грција околу нашето уставно име. Сепак, шансите се на наша страна. Од нас зависи како ќе ги искористиме, и како на себе ќе гледаме за само една година. А во неа многу турбуленции, пристојни и непристојни понуди и предлози, и секако спектакуларни најави. Вака некако почнува новата значајна година за Република Македонија, во која политичките партии, секоја од свој агол, ја мониторираат, и секако ја планираат.

За политичките партии кои се дел од владејачкиот колач, влезот на Македонија во НАТО може да остави сериозен број позитивни поени на нивно konto, бидејќи ќе се смета дека тие се најзаслужни за тоа, иако влегувањето на нашата држава во НАТО или во ЕУ е дол-

соопшти дека се подготвува за изборниот процес. Веројатно ова го знаат и нејзините коалициони партнери, кои уште сега почнуваат да работат на тоа повторно да бидат дел од изборната коалиција на Груевски, иако тешко, со оглед на бескрајно слабите резултати кои ги пласираа во овие речиси две години. Опозицијата, пак, со сосема поинаков поглед. Страв од избори поради нивниот низок рејтинг, и слаби перформанси на теренот, во базата и меѓу граѓаните, кои и овој пат, според сите сондажи, по сè изгледа, повторно ќе му ја дадат својата доверба на ВМРО-ДПМНЕ. Токму овој факт треба да биде пресуден за премиерот Груевски за да распише избори веднаш по нашиот влез во НАТО, кој е сè произвесен!

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помни
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот